



### 3 Семејно обединување (со швајцарски државјанин или странец со дозвола за привремен или траен престој)

**Намена:** За лицата кои се во брак со швајцарски државјанин или странец кој живее во Швајцарија со дозвола за привремен или траен престој како и за малолетни деца кои сакаат да поднесат барање за семејно обединување со родителот (швајцарски државјанин или странски државјани кои живеат во Швајцарија со дозвола за привремен или траен престој)

**Ве молиме да бидете тука на време. Ако закасните, треба да побарате нов термин.**

#### ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

<input type="checkbox"/> 3 барања за виза целосно пополнети и потпишани 4 слики за пасош;	<input type="checkbox"/> Оригиналниот извод од матичната книга на венчани издадена од страна на државата во која бракот е склучен.
<input type="checkbox"/> Важечка патна исправа + 2 копии	<input type="checkbox"/> Оригинална потврда на живеалиште/престој.
<input type="checkbox"/> 2 копии од пасошот на сопругот во Швајцарија и 2 копии од дозволата за престој	<input type="checkbox"/> За лицата кои се вдовец/а: извод на матичната книга на умрените за поранешниот сопруг/а издадена од страна на државата каде е смртта регистрирана и оригиналниот извод од матичната книга на венчани, со збелешка дека бракот е прекинат.
<input type="checkbox"/> Оригинал извод од матичната книга на родените, издадена во родна држава.	<input type="checkbox"/> За лицата кои се разведени: заверена копија од разводот на брак (со забелешка за правосилност на разводот) и извод од книга на венчаните за претходниот брак со забелешка дека тој брак е прекинат.
<input type="checkbox"/> Образец "Дополнителни прашања во врска со семејното обединување" потпишан од страна на партнерот, кој живее во Швајцарија;	<input type="checkbox"/> Во случај на промена на името: Заверена копија на судска одлука од промена на името.
<input type="checkbox"/> Потврда од страна на Министерството за внатрешни работи на Р. Македонија дека лицето не е под истрага и од Суд дека не е осудуван: Оригинал.	<input type="checkbox"/> Во случај на деца заедно: Оригинал извод / матична книга на родените, издадена од земјата на раѓање, во која се прикажани двајцата родители.
<input type="checkbox"/> Ако детето е вонбрачно: признавање на татковство (одлука од судот) и извод од матична книга на родените (издадена во родната држава) каде што се спомнуваа двајцата родители: оригинал.	

#### **За малолетни деца, треба да се поднесат и следните документи (во случај на потреба):**

- Ако еден од родителите не живее во Швајцарија, тој/таа мора да биде присутен/на за време на поднесувањето на апликацијата на детето и да даде писмена согласност за детето да живее во Швајцарија. Родителот треба да носи важечка патна исправа (пасош или лична карта).
- Оригинална потврда за било каква промена во матична книга + 1 копии
  - раѓански статус "во брак" често се опишува како потврда: "... стапи во брак со... во ..." и "Нема други забелешки,,"
  - раѓански статус „немажена/неженет,“ често се опишува во потврда: "Нема податоци"

#### WICHTIGE INFORMATIONEN:

- Исто така, мора да се достави копија на секој документ (освен ако не е поинаку наведено).
- Сите документи и решенија што се напишани на локален јазик, мора да бидат преведени на официјален национален јазик на Швајцарија.
- Информациите и формите се достапни на шалтер на оваа амбасада (бесплатно).
- Не прифаќа апликации без претходно закажан термин.
- Не прифаќа непотполни апликации (нецелосна документација)
- Не дава информации преку телефон или е-маил во врска со процесот за визи.
- Партнерот со живеалиште во Швајцарија треба да се обрати кај локалната матична служба за тоа како да постапи во врска со „Барање за издавање на потврда за брак“.
- Присуство на партнерот со живеалиште во Швајцарија при поднесување на апликацијата не е задолжително.

